



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

Службен гласник на Општина Свети Николе Излегува по потреба	18.06. 2010 година ден месец година Свети Николе Број 7	ГОДИШНА ПРЕТПЛАТА Трезорска сметка 10000000063010 Буџетски корисник 7630140762- 630-10
---	--	--

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2010 година

Се објавува Одлуката измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2010 година бр. 0701 - 532, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

Бр. 0801-542
18.06. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за оттуѓување на недвижен имот

Се објавува Одлуката за оттуѓување на недвижен имот бр. 0701 - 533, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

Бр. 0801-542/2
18.06. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 36 став 1 точка 10, член 64 став 3 и член 66 од Законот за локална самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 05/02), како и член 3 од Правилникот за условите на стопанисување и начинот за продажба и давање на користење недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе ("Службен гласник на Општина Свети Николе" бр. 1/2008), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година донесе

О Д Л У К А
за оттуѓување на недвижен имот

Член 1

Со оваа одлука поблиску се определува недвижниот имот кој што ќе биде предмет на продажба согласно со критериумите утврдени во Правилникот за условите на стопанисување и начинот за продажба и давање на користење недвижни ствари во сопственост на Општина Свети Николе.

Член 2

Предмет на продажба ќе биде следниот недвижен имот:

1.КП бр.1129, пл 006, ск 011, м.в. Село, катастарска култура 16 000, класа 4, пов. 904 м2, право на недвижност 831, град парц. 1. КО Трстеник, имотен лист бр.2

2.КП бр.1336, пл 004, ск 016, м.в.Село, катастарска култура 7 000, пов.4613 м2, право на недвижност 831, град парц. 1, КО Крушица, имотен лист бр.18

КП бр.1336, згр. 1, пл 004,ск 016, м.в. Село, катастарска култура 5 000, пов. 218 м2, право на недвижност 831, град парц. 1, КО Крушица, имотен лист бр.18

3.КП бр.593, пл 006, ск 009, м.в. Горни ливади, кат. Култура 16 000, класа 4, пов.909 м2, право на недвижност 831, грд парц. 1, КО Кнежје, имотен лист бр.1

Член 3

Продажбата на недвижниот имот ќе се врши со јавно наддавање и почетна цена на наддавање ќе биде пазарната вредност на имотот утврдена од Комисија за утврдување на пазарна вредност на недвижен имот при Општина Свети Николе

Член 4

Финансиските средства добиени од продажбата на стварите во сопственост на општината може да се инвестираат само за стекнување на нови или реконструкција на постојните ствари во сопственост на општината.

Член 5

Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното објавување во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр.0701-533
18.06. 2010година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК
за објавување на Одлуката за отварање на нова паралелка за хемиско-технолошка струка

Се објавува Одлуката за отварање на нова паралелка за хемиско-технолошка струка бр. 0701 - 534, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

Бр. 0801-542/3
18.06. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 8 и член 36 став 1 точка 8 од Законот за локална самоуправа , како и член 10 став 2 и член 11 став 1 алинеа 4 од Законот за средно образование (“Службен весник на РМ” бр.44/95), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06.2010 година, донесе

О Д Л У К А

за отварање на нова паралелка за хемиско-технолошка струка

Член 1

Советот на Општина Свети Николе дава согласност за отварање на нова паралелка за хемиско-технолошка струка, образовен профил-прехранбен техничар при СОУ “ Кочо Рацин” Свети Николе.

Член 2

Се задолжува СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе воспитно-образовниот процес во новата паралелка да го организира во согласност со пропишаните педагошки стандарди и нормативи.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавување во “Службен гласник на Општина” Свети Николе.

Бр. 0701 -534
18.06. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на КП бр. 1788/1,1791/1,1791/2 и КП бр. 1792/1 м.в.” Струга “ КО Ерџелија, КП бр. 48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115,116,117,118 и КП бр.119 м.в.” Алчак “ КО Амзабегово, Општина Свети Никол

Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на КП бр. 1788/1,1791/1,1791/2 и КП бр. 1792/1м.в.СтругаКОЕрџелија,КПбр.48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115,116,117,118 и КП бр.119 м.в.” Алчак “ КО Амзабегово, Општина Свети Николе бр. 0701 - 535, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

Бр. 0801-542/4
18.06. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓорѓиев с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година донесе

О Д Л У К А

за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на КП бр. 1788/1,1791/1,1791/2 и КП бр. 1792/1 м.в.” Струга

“ КО Ерџелија ,КП бр. 48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115,116,117,118 и КП бр.119 м.в.” Алчак “ КО Амзабегово , Општина Свети Николе

Член 1

Се пристапува кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место за изградба на фабрика за биогаз на КП бр.1788/1,1791/1,1791/2 и КП бр. 1792/1 м.в.” Струга “ КО Ерџелија , КП бр.48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115, 116,117,118 и КП бр.119 м.в.” Алчак “ КО Амзабегово , Општина Свети Николе.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0701- 535
18.06.2010 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10 903 м.в. М.Тито КО Свети Николе

Се објавува Одлуката за пристапуње кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10 903 м.в. М.Тито КО Свети Николе бр. 0701 - 536, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

**Бр. 0801-542/5
18.06. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Горгиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година донесе

ОДЛУКА

за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10903 КО Свети Николе ул. “Маршал Тито” бр. 20 Општина Свети Николе

Член 1

Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10903 КО Свети Николе ул. “Маршал Тито” бр. 20 , Општина Свети Николе за мах изграденост 70% и мах висина 10,20 м.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0701- 536
18.06. 2010 година
Свети Николе**

**Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.640 м.в. Аргачиште и КП бр. 2 м.в.Бузанци, КО Патетино, Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.640 м.в. Аргачиште и КП бр. 2 м.в.Бузанци, КО Патетино, Општина Свети Николе бр. 0701 - 537, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

**Бр. 0801-542/6
18.06. 2010 год.
Свети Николе**

**Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.**

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година донесе

ОДЛУКА

за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.640 м.в. Аргачиште и КП бр. 2 м.в.Бузанци, КО Патетино, Општина Свети Николе

Член 1

Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за мерна станица за ветер со П= 70 x 70 м или П = 4.900 м² на КП бр.640 м.в. Аргачиште КО Патетино, Општина Свети Николе и за изградба на мерно станица за ветер со п= 70x70 или П=4900 м² и за мерна станица за ветер со П= 70 x 70 м или П = 4.900 м² на КП бр.2 м.в. Бузанци КО Патетино, Општина Свети Николе и за изградба на мерно станица за ветер со п= 70x70 или П=4900 м².

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

**Бр. 0701 -537
18.06. 2010 година
Свети Николе**

**Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.**

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од ДУП Плански опфат помеѓу ул. “ Н. Карев “, Ј. Сандански и крак на ул. Ј. Сандански КО Свети Николе, Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за пристапување кон измена и дополна на дел од ДУП Плански опфат помеѓу ул. “ Н. Карев “, Ј. Сандански и крак на ул. Ј. Сандански КО Свети Николе, Општина Свети Николе бр. 0701 - 538, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

Бр. 0801-542/7
18.06. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година донесе

О Д Л У К А

за пристапување кон измена и дополна на дел од ДУП Плански опфат помеѓу ул. “ Н. Карев “, Ј. Сандански и крак на ул. Ј. Сандански КО Свети Николе, Општина Свети Николе

Член 1

Се пристапува кон измена и дополна на дел од ДУП за дооформување на парцели од КП бр. 9962 Плански опфат помеѓу ул. “ Н. Карев “, Ј. Сандански и крак на ул. “ Ј. Сандански “ КО Свети Николе , Општина Свети Николе.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0701 -538
18.06. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 8924 м.в.” Крсте Мисирков “ КО Свети Николе , Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 8924 м.в.” Крсте Мисирков “ КО Свети Николе , Општина Свети Николе бр. 0701 - 539, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

Бр. 0801-542/8
18.06. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 7 точка 2 алинеја 4, а во врска со член 13 и член 17 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.24/08 – пречистен текст), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06.2010 година донесе

О Д Л У К А

За пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 8924 м.в.” Крсте Мисирков “ КО Свети Николе , Општина Свети Николе

Член 1

Се пристапува кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.8924 м.в.” Крсте Мисирков “ КО Свети Николе , Општина Свети Николе за зголемување на површина за градба и мах висина на кука.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0701- 539
18.06. 2010 година
Свети Николе

Општина Свети Николе
Претседател на Совет,
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

З А К Л У Ч О К

за објавување на Програмата

за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во **Општина Свети Николе**

Се објавува Програмата за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во Општина Свети Николе бр. 0701 - 540, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

Бр. 0801-542/9
18.06. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на Законот за јавните патишта (“Службен весник на РМ” бр. 26/96, 40/99, 96/2000, 29/02, 68/04 и член 36 од 29/02), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година ја донесе следната

П Р О Г Р А М А

за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во **Општина Свети Николе**

Општи одредби:

Оваа Програма претставува синтеза помеѓу потребите за одржување на постојната локална патна мрежа, нејзината неопходна реконструкција како и планирањата за изградба на нови локални патишта на ниво на Општина Свети Николе од една страна, како и изградба, одржување и реконструкција на улиците во град Свети Николе и пошироко во Општината.

Потребите од пробивање, модернизација и одржување (тековно и инвестиционо) на локалните патни правци отсекогаш биле и се од перманентно

значење за комуникација помеѓу населените места во Општината. Исто така, патот заедно со водоснабдувањето и неки други основни предуслови за живот на човекот се основните потерби за развојот на стопанските капацитети од сите сфери на животот. Во таа насока Општината Свети Николе како земјоделско сточарски регион во распространето ридско планинско подрачје, со доизградбата на потребната локална патна мрежа до сите населени места може да претендира на подинамичен развој, особено на сточарството, полјоделството, ловот, и планинскиот туризам во северозападниот дел на Општината во така наречениот “Гуришки регион”. Без постоењето на соодветна патна мрежа комуникацијата помеѓу луѓето, размената на добра, дотурот на стока, а со тоа и секаква појава и иницијатива би се соочила со проблеми уште во стартот. Токму од тие причини Општина Свети Николе, посветува исклучително внимание на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на постоечката патна мрежа, но ќе се залага за пробивање и изградба на локална патна мрежа до населените места каде тоа досега се уште не е сторено. Потребите за развојот на локалната патна мрежа се уште се големи иако досега постигнатите резултати посебно во последните десетина години се видливи и дадоа друг белег на Општината. Ако кон сето ова се додаде и нејзината географска местоположба и потербата од регионално и магистрално поврзување на целиот источен регион кон главниот град на РМ, кој според сите природни правци логички би било да поминуваат низ Општината Свети Николе, тогаш се добива слика за потребите од развојот на патната мрежа во Општината на сите правци.

Врз основа на Програмата за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во Општина Свети Николе се предвидуваат да се реализираат следните патни правци:

1. Локален пат М5-с.Ерџелија
2. М5(Сарамзалино)-Црнилиште
3. с.Кнежје-с.Мирино(делница с.Кнежје-с.Ѓузумелци
4. Свети Николе-месност Дивјак
5. с.Д.Ѓуѓанци-с.Г.Ѓуѓанци-с.Строиманци
6. М5-с.Делисинци
7. М5-с.Богословец
8. с.Преод-с.Крушица
9. Свети Николе-с.Горобинци и селски улици
10. с.Горобинци Ѓуриште
11. с.Мечкуевци с.Куково
12. с.Мустафино-с.Буриловци
13. с.Мездра с.Орел
14. с.Крушица-Р123

Целокупната проектна документација која што е потребна да се изработи за Програмата за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во Општина Свети Николе ќе биде финансирана од Програмата за уредување на градежно земјиште на Општина Свети Николе.

ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ:

Оваа Програма стапува на сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0701- 540
18.06. 2010 година
Свети Николе

Совет на Општина Свети Николе
Претседател,
Васко Пашовски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 5/02) и член 76 и 77 од Статутот на Општина Свети Николе (“Службен гласник на Општина Свети Николе” бр. 1/06), Градоначалникот на Општина Свети Николе, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на Одлуката за донесување на ДУП за дел од УЕ “1”, плански опфат меѓу ул.” Карпошева “, ул.”Октомвриска “ и ул.” Кочо Рацин” во Свети Николе, (1,32 ха) , (2009-2014) - Општина Свети Николе

Се објавува Одлуката за донесување на ДУП за дел од УЕ “1”, плански опфат меѓу ул.” Карпошева “, ул.”Октомвриска “ и ул.” Кочо Рацин” во Свети Николе, (1,32 ха) , (2009-2014) - Општина Свети Николе бр. 0701 - 541, што Советот на Општина Свети Николе ја донесе на седницата одржана на ден 18.06. 2010 година.

Бр. 0801-542/10
18.06. 2010 год.
Свети Николе

Градоначалник,
на Општина Свети Николе
Роберт Ѓоргиев с.р.

Врз основа на член 22 став 1 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на Република Македонија “ бр.05/02), и член 26 став 5 точка 2 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05 , 137/07 и 91/09), Советот на Општина Свети Николе на седницата одржана на ден 18.06.2010 година донесе

О Д Л У К А

за донесување на ДУП за дел од УЕ “1”, плански опфат меѓу ул.” Карпошева “, ул.”Октомвриска “ и ул.” Кочо Рацин” во Свети Николе, (1,32 ха) , (2009-2014) - општина Свети Николе

Член 1

Со оваа Одлука се донесува ДУП за дел од УЕ “1”, плански опфат меѓу ул.” Карпошева “, ул.”Октомвриска “ и ул.” Кочо Рацин” во Свети Николе,(1,32 ха) , 2009-2014 година.

Член 2

Оваа Одлука се донесува по претходно добиена Согласноста на Предлог планот бр.16-4355/3 од 19.05.2010 год. од Министерството за транспорт и врски, сектор за уредување на просторот – Скопје.

Член 3

Со оваа Одлука се прифаќа простор од 1,32 ха.

Член 4

Урбанистичкиот план е со технички број 152/09 од април 2010 год. и е изработен од “ ПЛАНЕРИС “ – доел Куманово.

Член 5

Составен дел на планот се графичките прилози , текстуалниот дел и параметрите за планирање на просторот кои се направени согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен весник на Република Македонија “ бр.51/05 , 137/07 и 91/09),

Член 6

Урбанистичкиот план во 7 (седум) примероци се заверува со печат на Советот на Општина Свети Николе.

Член 7

Планот со сите негови делови се чува , следи и за негова реализација ќе се грижи Секторот за урбанизам, комунални дејности , сообраќај и заштита на животната средина на Општина Свети Николе.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето , а ќе се објави во “Службен гласник на Општина Свети Николе”.

Бр. 0701 - 541
18.06. 2010 година
Свети Николе

Претседател,
на Советот на Општина Свети Николе
Васко Пашовски с.р.

СОДРЖИНА

1. Одлука за измена на распоредот на средствата во Буџетот на Општина Свети Николе за 2010 годинастр.1
2. Одлука за оттуѓување на недвижен имот. стр.2
3. Одлука за отварање нова паралелка за хемиско-технолошка струка, образовен профил – прехранбен техничар при СОУ “Кочо Рацин” Свети Николе.стр.3
4. Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Урбанистички план вон населено место на КП бр. 1788/1,1791/1,1791/2 и КП бр. 1792/1 м.в.” Струга “ КО Ерџелија, КП бр. 48,49,50,51,52,53,54,55,56,112,113,114,115,116,117,118 и КП бр.119 м.в.” Алчак “ КО Амзабегово, Општина Свети Николе стр.4
5. Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 10 903 м.в. М.Тито КО Свети Николе.стр.5
6. Предлог - Одлука за за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр.640 м.в. Аргачиште и КП бр. 2 м.в.Бузанци, КО Патетино , Општина Свети Николе стр.5
7. Одлука за пристапување кон измена и дополна на дел од ДУП на КП бр. 9962 Плански опфат помеѓу ул.”Никола Карев”, “Јане Сандански” и крак на ул.”Јане Сандански” КО Свети Николе, Општина Свети Николе стр.6
8. Одлука за пристапување кон изработка и донесување на Локална урбанистичка планска документација за КП бр. 8924 м.в. “Крсте Мисирков” КО Свети Николе Општина Свети Николе стр.7
9. Програма за реконструкција и изградба на локална патна мрежа во Општина Свети Николе.стр.7
10. Одлука за донесување на ДУП за дел од УЕ “1”, плански опфат меѓу ул. “Карпошева”, ул.” Октомвриска” и ул. “Кочо Рацин” во Свети Николе, (1,32 ха), (2009 – 2014) – Општина Свети Николестр.9

Бр. 0701 – 527/2
18.06. 2010 година
Свети Николе